

AUDI METROPROJECT QUATTRO



На претстојниот Саем за автомобили во Токио, "Audi" ќе го претстави концептот Metroproject, кој треба да ги привлече купувачите на Mini. Сериското производство речиси е сигурно, а нормално ознаката ќе биде A1.

Уште на прв поглед се гледа кому ќе му биде конкуренција. Mini се покажа како многу успешен модел за "BMW", и покрај недостатоците во квалитетот. A1 е тренд возило кое треба да го купуваат оние со подлабок џеб, кои сакаат градско возило.



Многу елементи од дизајнот потсетуваат на другите модели од марката, но има и новости, на пример, носачите на кровот во металик боја. Автомобилот е придвижуван од хибриден погон и тоа: на предната оска; 1,4-литарски TFSI турбо мотор со 150 кс, пренос преку S-Tronic менувач со двојна спојка. На задната оска, пак, се наоѓа електричен мотор со 41 кс, кој се користи за поаѓање и кога бензинскиот ќе побара "помош" од него. Од тука и ознаката Quattro за погон на четири тркала. Audi A1 се стартува со мобилен телефон! И тоа не било кој, туку специјален Audi телефон, кој има и поддршка за MP3 и навигационен систем! Дури и греењето во автомобилот се стартува со телефонот! Ондаввор!

HONDA S200 TYPE-S

"Honda" го откри својот S2000 во Type-S верзија во спецификација за јапонскиот пазар пред скорешното официјално претставување на Салонот во Токио.

Автомобилот од надвор е ист со серискиот модел кој се нуди секаде низ светот со мала разлика, која се гледа на задниот дел: големо крило кое треба да го залепи автомобилот за подлогата при високи брзини. Фабрички тјунираниот родстер носи и потврда суспензија, зголемена структурална



цврстина на каросеријата и на шасијата, намалена вкупна маса и уникатен аеродинамичен пакет. Инженерите го опишуваат автомобилот како "најсличното нешто до тркачкиот автомобил, што е направено во 'Honda', хомологиран да носи регистарска табличка и свирка", со што им кажуваат на "викенд тркачите" каде да се обрратат за вистински автомобил. Јапонската верзија го носи истиот високотуражен 2,0-литарски четирицилиндричен мотор, способен да испорача 237 кс и вртежен момент од 220 Nm на задната оска преку шест-степен мануелен менувач и самоблокирачки диференцијал.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
ог само

100 ден.

...T-Mobile...
LE GRAND CASINO
YELLOW PAGES 2007/08
IMPULS
Brilliant
NOVUS your complete partner
DEKRA
blue bell
PUCKO ПЕТРОЛ
Eurox XEROX

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk